



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 12 април 1996
Скопје

Број 18

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

336

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), а во врска со член 11 став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85), Владата донесе

УРЕДБА ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува постапката и начинот на склучување на договори меѓу Владата на РМ, републичките органи на управата, управните организации и другите корисници на Буџетот на Република Македонија, јавните претпријатија основани од страна на Собранието на РМ, односно Владата на РМ (во натамошниот текст: нарачателите) со правни и физички лица (субјекти) за набавка на стоки, вршење на услуги, материјални права и изведување на градежни работи (јавни нарачки).

Под градежни работи во смисла на оваа уредба се подразбира вршење на претходни работи, подготвителни работи и градење, односно реконструкција на објекти и внатрешно уредување.

Член 2

Владата на РМ, републичките органи на управата и управните организации, јавните нарачки од член 1 ги вршат во рамките на средствата предвидени во Буџетот за тековната година.

Јавните претпријатија, јавните нарачки ги вршат во рамките на плановите донесени од страна на управните одбори.

Член 3

Секое правно и физичко лице може да учествува на јавен повик за јавна нарачка.

Член 4

За спроведување на оваа уредба сите субјекти утврдени во член 1 треба да формираат комисии.

Комисиите од ставот 1 на овој член се составени од претседател и најмалку 2 члена.

Член 5

Покрај постојаниот состав на комисијата, доколку природата на нарачката тоа го бара, во работата на Комисијата можат да бидат вклучени и други стручни лица.

Член 6

Најдоцна до 31 јануари, секој нарачател доставува до Комисијата на Владата рамковен годишен план за јавни нарачки за тековната година.

Нарачките што имаат степен на воена или државна тајна посебно се планираат, за што писмена согласност дава претседателот на Владата.

Член 7

Оваа уредба не се однесува на нарачките за кои се обезбедени средства од меѓународни институции, а за кои се пропишани условите на користење.

КОМИСИЈА НА ВЛАДАТА ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ

Член 8

Владата на РМ формира Комисија на Владата за јавни нарачки со мандат од 4 години.

Член 9

Комисијата на Владата за јавни нарачки е составена од:

- советник на претседателот на Владата – претседател;
- претставници од определени министерства;
- претставници на јавни претпријатија;
- други стручни лица;

Член 10

Комисијата на Владата:

- донесува деловник за работа;
- ја следи реализацијата на јавните нарачки и дава предлози за подобрување на системот на јавните нарачки;
- ги информира нарачателите за условите на пазарот;
- дава предлози за вршење на групни нарачки, заради постигнување најповолни услови;
- предлага еднообразна форма на тендерската документација;
- ги разгледува приговорите во врска со јавните нарачки;
- води регистар на јавните нарачки извршени во текот на годината;
- врши контрола на јавните нарачки;
- доставува тримесечен извештај до Владата за извршени јавни нарачки;
- врши и други работи сврзани со оваа уредба.

Член 11

По потреба прописите за работа на Комисијата на Владата, ги пропишува Владата.

ПОСЕБНИ КОМИСИИ ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ

Член 12

По потреба, Владата на РМ може да формира посебни комисии за јавни нарачки за извршување на контрола за утврдување на регуларноста и непристрасноста на одделни јавни нарачки.

Член 13

Посебната комисија за јавни нарачки е составена од:

- претставник на Јавното правобранителство-претседател;
- истакнат правник кој не е од редовите на функционерите и раководните лица кои ги избира или именува Владата на РМ;
- 2 министри во Владата;
- други стручни лица.

Член 14

Контролата на одредена јавна нарачка од страна на посебната комисија се врши по барање на претседателот на Владата или министер.

Член 15

Членовите на комисијата се должни да ја чуваат тајноста на податоците од доверлив карактер со кои се запознале во текот на извршувањето на контролата.

Член 16

За потребите на контролата, членовите на комисијата можат да побараат да им бидат ставени на увид сите документи кои се однесуваат на предметот на контролата, да добијат нивни копии и да обават разговори со сите лица од кои сметаат дека можат да добијат релевантни информации во врска со јавната нарачка.

Член 17

За извршената контрола посебната комисија составува извештај кој го доставува до Владата.

ЈАВНОСТ НА НАРАЧКИТЕ

Член 18

За секоја јавна нарачка се објавува јавен повик за јавна нарачка во „Службен весник на РМ“ освен за исклучоците предвидени со оваа уредба.

Покрај огласувањето во „Службен весник на РМ“, јавниот повик може да се огласува и во други јавни гласила во земјата и странство.

Член 19

Јавниот повик меѓу другото треба да ги содржи и следниве податоци:

- назив и адреса на нарачателот;
- број на јавниот повик;
- предмет на нарачка;
- количина;
- рок на испорака или изведба;
- рок на важност на понудата;
- технички карактеристики на стоките или услугите;
- потребна придружна документација,
- краен рок за поднесување на понудите;

Доколку е предвидено тендерска документација, се одредува местото каде што истата може да се подигне, како и износот на надоместокот што евентуално треба да се плати.

Доколку е предвидена постапка со јавно отворање на понуди, место, ден и час на одржување на јавното отворање.

Член 20

По потпишување на договорот, претседателот на комисијата го огласува во „Службен весник на РМ“ името на извршителот на јавната нарачка.

Во исклучителни случаи, претседателот на комисијата може со одобрение од Комисијата на Владата да не го објавува носителот на јавната нарачка.

Член 21

По барање на нарачателот, претседателот на Владата може да одобри одредени нарачки кои се врзани за безбедноста и одбраната да не се огласуваат во „Службен весник на РМ“ или други јавни гласила.

ПОСТАПКА

I. ПОСТАПКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИ

Член 22

Постапката со јавно отворање се врши за јавна нарачка чија вредност надминува денарска противвредност на 100.000 германски марки.

Јавно отворање на понуди, нарачателот може да врши и за нарачки чија вредност е помала од износот предвиден во став 1 од овој член.

Член 23

Отворањето на писмените понуди се врши во присуство на понудувачите – јавноста.

A. ОТВОРЕН ПОВИК

Член 24

Повикот е отворен кога секој субјект може да поднесе понуда.

Член 25

Нарачателот е должен да го огласи јавниот повик со рок на доставување на понудите од 15 дена.

Во случај на итност овој рок може да биде покус но не помалку од седум дена.

Член 26

Доколку во решението за јавна нарачка е предвидена тендерска документација, заинтересираните субјекти можат да ја подигнат истата од денот на огласувањето на јавниот повик, па сè до крајниот рок за поднесување на понуди.

Член 27

Понудите се доставуваат во двојно запечатен плик. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Овој плик треба да ги содржи придружните документи.

Внатрешниот плик, на кој е испишано името на испраќачот, ја содржи самата понуда.

Член 28

Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање во доставната служба-архива на нарачателот.

Понудувачот е должен да обезбеди доказ за датумот на доставувањето на пратката.

Член 29

Пред одржување на јавното отворање, претседателот на комисијата ја утврдува максималната цена на предметот на нарачката, над која не може да биде склучен договор.

Во запечатен плик истата се чува во строга тајност, се до моментот на нејзиното соопштување, предвидено во членот 30, став 1, точка 4.

Член 30

Отворањето на пратките го врши комисијата во полн состав во присуство на понудувачите-јавноста според следната процедура:

1. Претседателот на комисијата ги отвора надворешните пликови и јавно ги соопштува имињата на понудувачите. Комисијата води записник во кој се внесуваат имињата на понудувачите, како и содржината на надворешните пликови без отворање на внатрешните пликови.

2. Комисијата потоа се повлекува од просторијата и ја составува листата на прифатените понудувачи. Таа ги елиминира оние понудувачи кои не ја доставиле потребната документација, кои понудата ја доставиле со задоцнување, кои не ги исполнуваат критериумите утврдени во решението за нарачка или пак кои немаат право да поднесат понуда.

3. Комисијата потоа се враќа во просторијата и пристапува кон отворање на пликите кои ги содржат понудите. Претседателот на комисијата јавно ги соопштува условите од понудите. Оние понуди кои бележат

битни разлики од условите предвидени во решението за нарачка веднаш се елиминираат.

4. По завршеното читање на понудите, претседателот на комисијата го отвора пликот со утврдената максимална цена.

Претседателот на комисијата го соопштува името на најповолниот понудувач.

5. Извештај за постапката и за понудите, Комисијата поднесува до функционерот или одговорното лице кое раководи со органот на управата.

6. Врз основа на записникот од Комисијата, функционерот кој раководи со органот на управата, односно одговорното лице во претпријатието донесува решение, односно одлука за избор на носител на нарачка.

7. Нарачателот во рок од осум дена од денот на изборот на носителот на нарачката, писмено ги известува сите учесници во огласот.

8. Во случаи во кои одлуката на носителот на нарачката се разликува од најповолната понуда, конечно решение донесува Владата на Република Македонија.

9. Врз основа на донесеното решение, односно одлука, за извршениот избор на носител на нарачката, се склучува договор.

Примерок од договорот се доставува до Комисијата на Владата.

Член 31

Доколку претседателот на комисијата процени дека не е можно детално проучување на понудите на самото јавно отворање, одлуката може да биде донесена најдоцна во рок од 7 дена.

Истата ќе им биде соопштена на понудувачите по писмен пат.

Член 32

Доколку два или повеќе понудувачи ги понудиле најповолните услови според критериумите утврдени во решението за нарачка, можно е на истото јавно отворање од нив да се побараат нови понуди.

Доколку присутните понудувачи не се заинтересирани да поднесат нова понуда, или пак поднесените понуди се повторно истоветни или пак доколку тие не се присутни во просторијата, за привремен носител на нарачката ќе се определи субјектот кој прв поднел понуда.

Член 33

Доколку претседателот на комисијата процени дека ниту една од добиените понуди не одговара на бараните услови или дека на јавното отворање не се обезбедени потребните услови за регуларно водење на постапката, тој може да донесе одлука јавниот повик да се поништи. Тој е должен по писмен пат да ги известува понудувачите за поништување на повикот.

Претседателот на комисијата е должен да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена.

Член 34

Понудите на оние понудувачи кои се елиминирани според член 30 им се враќаат без да бидат отворени.

Член 35

Секој понудувач може да добие писмено образложение за отфрлањето на неговата понуда доколку тоа го побара по писмен пат.

Б. ОГРАНИЧЕН ПОВИК

Член 36

Јавен повик може да биде објавен со прибирање на понуди од ограничен број на субјекти чија подобност претходно се утврдува според критериумите утврдени во решението за нарачката.

Член 37

На јавниот повик од член 36 се применуваат и одредбите од членовите 25, 26, 28 и 29.

Член 38

Документацијата се доставува во запечатен плик кој во левниот горен агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Член 39

Комисијата во полн состав ја разгледува документацијата и ја утврдува листата на оние субјекти од кои ќе се побара понуда.

Претседателот на комисијата по писмен пат им упатува барање за понуда на субјектите од претходниот став.

Член 40

Понудите се доставуваат во запечатен плик.

Член 41

Отворањето на понудите го врши комисијата во полн состав во присуство на понудувачите – јавноста.

Претседателот на комисијата јавно ги соопштува условите од понудите. Оние понуди кои бележат битни разлики од условите предвидени во решението за нарачка веднаш се елиминираат.

Потоа претседателот на комисијата ја применува постапката предвидена во точка 4 од членот 30.

Член 42

И во оваа постапка се применуваат одредбите од членовите 31, 32, 33 и 35.

II. ПОСТАПКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Член 43

Прибирање на понуди без јавно отворање се врши за нарачки чија вредност изнесува од 30.000 до 100.000 германски марки во денарска противвредност.

По исклучок, можна е примена на оваа постапка и при поголема вредност од претходниот став, доколку предметот на нарачката бара проучување на понудите, за што Комисијата на Владата дава одобрение.

Член 44

По писмените понуди од член 43 од оваа уредба се одлучува без присуство на понудувачите.

Член 45

Во постапката – отворање на понуди без присуство на јавноста се применуваат членовите 27, 28 и 29.

Член 46

Понудата и останатата документација се испраќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната документација ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката „понуда“.

Член 47

Отворањето на пратките го врши комисијата во полн состав без присуство на јавноста, според следната постапка:

1. Комисијата пристапува кон отворање на пликите што ја носат ознаката „документација“ и ги регистрира сите прилози.

Комисијата ги елиминира оние понудувачи кои не ја доставиле потребната документација, кои понудата ја доставиле со задоцнување, кои не ги исполнуваат критериумите утврдени со решение за нарачка, или пак кои немаат право да поднесат понуда.

2. Потоа, комисијата ги отвора пликите со ознака „понуда“ и ги регистрира сите прилози.

Таа веднаш ги елиминира оние понуди кои битно отстапуваат од условите на повикот.

3. По разгледување на сите доставени понуди, претседателот го определува привремениот носител на нарачката според критериумите предвидени во решението за нарачка.

Член 48

Доколку два или повеќе субјекти доставиле истоветни понуди со најповолни услови, комисијата може да побара од нив доставување на нови понуди по писмен пат.

Член 49

Директен разговор со понудувачите од страна на комисијата е можен исклучително заради дополнување или дообјаснување на понудата.

Член 50

Доколку претседателот на комисијата процени дека не е добиена ниту една понуда која ги задоволува условите на повикот, тој може да го поништи повикот и за тоа по писмен пат да ги известиле сите понудувачи.

Во тој случај претседателот на комисијата е должен да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена.

III. ПОСТАПКА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 51

Јавната нарачка може да се изврши со непосредна спогодба со определен носител на нарачка.

Член 52

Оваа постапка се применува во следниве случаи:

1. Доколку вредноста на нарачката не надминува 30.000 германски марки во денарска противвредност.

2. Доколку нарачката е наменета за елиминирање на последици од елементарни непогоди и други појави кои имаат карактер на виша сила.

3. Доколку нарачката треба да се изврши заради раскин на договор.

4. Доколку предметот на нарачката може да го исполни само еден субјект или пак тој има ексклузивно право или лиценца.

5. Доколку и во повторениот обид по двете претходни постапки не е утврден носител на нарачката.

6. Доколку се работи за изградба на објект од интерес за одбраната и безбедноста на земјата.

Член 53

И за оваа постапка може да се предвиди во решението за нарачка претходно огласување.

Член 54

По писмен пат комисијата ги известува утврдените субјекти за датумот и местото на одржување на преговорите.

Член 55

Преговорите со субјектите ги врши комисијата во полн состав.

Член 56

Носителот на нарачката се избира според критериумите утврдени во решението за нарачка.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

а) Решение за јавна нарачка

Член 57

Пред отпочнување со постапка, претседателот на комисијата донесува решение за јавна нарачка.

Решението се донесува на одделен образец што го утврдува Комисијата на Владата.

б) Понуда

Член 58

Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

Член 59

Понудата треба да ги содржи сите битни елементи назначени во јавниот повик.

Член 60

Во цената на понудените стоки и услуги со странско потекло задолжително се внесува износот на царинските и сите останати давачки.

в) Придружна документација

Член 61

Со понудата, понудувачот е должен да ги достави најмалку и следниве документи:

1. Документ со кој понудувачот потврдува дека ги измирил сите свои обврски спрема државата во изминатиот сметководствен период.

2. Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка.

Член 62

Видот на обврските наведени под точка 1 од членот 61 ги пропишува министерот за финансии по претходно мислење на министерот за стопанство.

Член 63

Потребната придружна документација се утврдува поединечно во решението за нарачки.

Не е дозволено барање на документација која не е оправдана според природата на нарачката.

г) Договор

Член 64

Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на постапката, нарачателот е должен по писмен пат да го известиле субјектот за прифаќањето на условите на понудата.

Известувањето од претходниот став претставува потврда за субјектот дека е дефинитивно утврден за носител на договорот.

Член 65

За секоја јавна нарачка се потпишува договор меѓу нарачателот и носителот, чии битни елементи ги утврдува Комисијата на Владата за јавни нарачки.

Член 66

Од страна на нарачателот договорот го потпишува лице кое е овластено од страна на функционерот кој

раководи со орган на управата или одговорното лице на претпријатието.

Секој нарачател до Комисијата на Владата на почетокот на буџетската година ја доставува листата на овластените потписници на договори.

Од страна на носителот на јавната нарачка, договорот го потпишува овластен потписник.

Член 67

Комисијата на Владата го определува износот на јавната нарачка над кој договорите задолжително ги потпишуваат функционерот што раководи со органот, односно директорот на јавното претпријатие.

Член 68

По потпишувањето, нарачателот е должен во рок од седум дена да достави еден примерок од договорот до Комисијата на Владата за јавни нарачки, заедно со еден примерок од соодветното решение, освен за нарачките што имаат степен на воена и државна тајна.

Член 69

За секоја промена на условите под кои е склучен договорот со која се доведува во прашање регуларноста на изборот на носителот, нарачателот е должен да побара одобрение од Комисијата на Владата.

Член 70

Носителот на договорот може дел од договорните обврски да му ги отстапи на подизведувач, доколку тоа претходно било наведено во понудата.

Член 71

Носителот на договорот е целосно одговорен за извршувањето на обврските од страна на подизведувачот.

Член 72

Нарачателот го задржува правото да не прифати одреден подизведувач.

КАУЦИИ, ГАРАНЦИИ, АВАНСИ

Член 73

За одредени нарачки можно е да се предвиди полагање на кауција за учество во јавниот повик, под услови кои ги утврдува Комисијата на Владата за јавни нарачки.

Член 74

Нарачателот во договорот може да предвиди одредба за полагање на гаранција од страна на стопанскиот субјект за добро извршување на договорните обврски. Во договорот треба да се предвидат условите на полагање на гаранцијата, како и на нејзиното враќање.

Член 75

Во договорите можно е да се предвиди и исплаќање на аванси од страна на нарачателот; доколку предметот на договорот тоа го оправдува.

За секој аванс кој надминува 20% од износот на договорот, нарачателот е должен да побара одобрение од Комисијата на Владата.

ПОСЕБНИ МЕРКИ

Член 76

Доколку комисијата утврди дека субјектот-носител на јавната нарачка внесол неточни податоци во понудата или придружната документација или не ги извр-

шува договорените обврски, покрај преземањето на мерки утврдени со закон, таа е должна да достави писмено известување до Комисијата на Владата.

Комисијата на Владата ќе побара од субјектот – носител на јавната нарачка објаснение за наводите содржани во писменото известување.

Член 77

Комисијата на Владата може да им наложи на нарачателите дека субјектот – носител на јавната нарачка од член 76 ќе се смета за неподобен за склучување на договори за јавни нарачки за период од најмалку 1 година.

Неподобноста се однесува како за субјектот, така и за одговорното лице на истиот.

Член 78

Комисијата на Владата ја доставува до сите нарачателите листата на субјектите од член 77.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-2649/1
8 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

337

Врз основа на член 57, став 4 од Законот за стандардизација („Службен весник на РМ“ бр. 23/95), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И ВРШЕЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА

1. За покривање на трошоците за испитување на производите и вршење дејствија во постапката се плаќа надоместок според Тарифата за надоместоци за спроведување на системот за атестирање (во натамошниот текст: Тарифа) што е составен дел од оваа одлука.

2. Надоместокот на трошоците во Тарифата се изразува во бодови. Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната просечна плата во Република Македонија, објавена во Заводот за статистика на Република Македонија.

3. Надоместокот за покривање на трошоците според оваа одлука се уплатува на сметка на Заводот за стандардизација и метрологија (во натамошниот текст: Завод). Средствата од став 1 на оваа точка Заводот ги уплатува во корист на Буџетот на Република Македонија секој 20-ти во месецот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1208/1
8 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ТАРИФА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА АТЕСТИРАЊЕ**1. Овластување на организации за атестирање на производи**

- 1.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на овластување за атестирање на производи 500 бода
- 1.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на постојното овластување 250 бода
- 1.3. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 3000 бода
- 1.4. Надзор над работата на овластените организации 1500 бода
- 1.5. Уписи во списокот на овластени организации
- а) упис во списокот 1000 бода
 - б) годишна обнова на уписот во списокот 500 бода
 - в) промена на податоците во списокот 500 бода
- 1.6. Патни трошоци (превоз, сместување , дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (96 октани) по километар.
- 1.7. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час.

2. Атестирање на производи

- 2.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за атестирање односно испитување на производите 250 бода
- 2.2. Проверка на податоците наведени во барањето за атестирање, односно испитување на производите кај подносителот на барањето 2500 бода
- 2.3. Надзор над системот за квалитет на производителот и контрола на сообразноста на производот со атестираниот тип 2500 бода
- 2.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.
- 2.5. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за испитување на производите и вршење на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час.

3. Овластување на организации за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот.

- 3.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на овластување за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 1000 бода
- 3.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на постојното овластување 500 бода
- 3.3. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 5000 бода

- 3 4 Надзор над работата на овластените организации 3000 бода
- 3 5 Уписи во евиденцијата на овластени организации
- а) Упис во евиденцијата 1000 бода
 - б) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 500 бода
 - в) Промена на податоците во евиденцијата 500 бода
- 3 6 Патни трошоци (превоз сместување дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар
- 3 7 За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за оценување на исполнителноста на условите за добивање на овластување и вршење на дејствија во постапката се плаќа надоместок 12 бода по работен час

4. Оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

- 4 1 Обработка на барањето и утврдување на можностите за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

според стандардот	9001	9002	9003
големо претпријатие	500 бода	450 бода	300 бода
средно претпријатие	450 бода	400 бода	250 бода
мало претпријатие	400 бода	350 бода	200 бода

- 4 2 Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на постојното признавање на системот за квалитет 50% од трошоците под 4 1

- 4 3 Проверка на податоците наведени во барањето за оценување и признавање на системот за квалитет кај подносителот на барањето

според стандардот	9001	9002	9003
големо претпријатие	5000 бода	4500 бода	3000 бода
средно претпријатие	4500 бода	4000 бода	2500 бода
мало претпријатие	4000 бода	3500 бода	2000 бода

- 4 4 Надзор над работата на признатите производители/испорачувачи 50% од трошоците под 4 3

- 4 5 Уписи во евиденцијата на признати производители/испорачувачи
- а) Упис во евиденцијата

според стандардот	9001	9002	9003
големо претпријатие	600 бода	500 бода	300 бода
средно претпријатие	500 бода	400 бода	200 бода
мало претпријатие	300 бода	200 бода	100 бода

- б) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 50% од вредноста под а)
- в) Промена на податоците во евиденцијата 50% од вредноста под а)

- 4 6 Патни трошоци (превоз сместување дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар

4.7. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот и вршење на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час.

5. Овластување на организации за оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот/испорачувачот.

5.1. Обработка на барањето за овластување и утврдување на можностите за добивање на овластување за оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот/испорачувачот: 850 бода

5.2. Обработка на барањето за промена на листата на предавачи 250 бода

5.3. Обработка на барањето за измена на наставната програма 500 бода

5.4. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 500 бода

5.5 Уписи во евиденцијата на овластени организации :
 - упис во евиденцијата 500 бода
 - годишна обнова во уписот на евиденцијата 400 бода

5.6. Уписи во евиденцијата на оценувачи
 - водечки оценувач 100 бода
 - оценувач 80 бода
 - годишна обнова на уписот 80 бода

5.7. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.
 За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

5.8. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за утврдување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час.

6. Оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот /испорачувачот (одржување на курсеви за обука на оценувачи).

6.1. Трошоците за одржување на курсевите што опфаќаат трошоци за предавачи, скрипти, простории кога курсевите се одржуваат надвор од Заводот и други административни трошоци паѓаат на товар на слушателите на курсевите.

7. Оценување на способноста на лабораториите за вршење на испитување-акредитирање на лабораториите.

7.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на акредитација
 - до 5 стандарди 300 бода
 - од 5-15 стандарди 500 бода
 - преку 15 стандарди 700 бода

7.2. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на акредитација
 - до 5 стандарди 2000 бода
 - од 5-15 стандарди 3000 бода
 - преку 15 стандарди 4000 бода

7.3. Надзор над работата на акредитираните лаборатории. 50% од 7.2

7.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.

За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

7.5. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за оценување на исполнетоста на условите за добување на акредитација и вршење на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час.

8. Технички надзор

8.1. За работа на стручните лица кои вршат технички надзор, производителот, увозникот, односно инвеститорот на опрема плаќа надоместок 12 бода по работен час.

8.2. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на производителот, увозникот, односно инвеститорот на опремата.
За превоз на стручните лица со возила на Заводот се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

338

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата за усогласување на приходите на општинските буџети се дава позајмица во износ од 2.340.000 денари на собранијата на општините:

1. Виница	190.000
2. Кратово	200.000
3. Крива Паланка	250.000
4. Македонски Брод	200.000
5. Струга	500.000
6. Титов Велес	500.000
7. Кичево	500.000
Вкупно:	2.340.000

2. Позајмица од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од три месеци од денот на пренесувањето на средствата.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1323/1
8 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

339

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА НЕНАПЛАТЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД СТРАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука се врши распоред на средствата од 125.000.000 денари предвидени во Буџетот на Репу-

блика Македонија за 1996 година, во раздел 12, потставка 44410 – Обврски по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатијата од странство („Службен весник на РМ“, бр. 64/95).

Член 2

Средствата од 125.000.000 денари се исплатуваат на претпријатијата со ненаплатени побарувања од Ирак и Кувајт, опфатени во Одлуката за определување на земјите од кои наплатата на побарувањата е оневозможена или отежната и на субјектите кај кои наплатата е оневозможена или отежната („Службен весник на РМ“, бр. 2/94).

Член 3

Врз основа на односот меѓу расположивите средства од Буџетот и пријавените побарувања од претпријатијата од Ирак и Кувајт, и со примена на средниот курс од 44,75 денари за 1 САД долар, средствата од 125.000.000 денари се распоредуваат и тоа:

1. ГП Гранит Скопје	16.883.000
2. ГП Пелагонија Скопје	57.428.000
3. ГП Бетон – Скопје	5.868.000
4. АД Факом – Скопје	5.460.000
5. АД ЕМО – Охрид	23.926.000
6. АД Алумина – Скопје	1.275.000
7. АД Преспатекс – Ресен	2.135.000
8. Југотекс – Струмица	1.583.000
9. ТФ Готекс – Гостивар	961.000
10. ОП Црвена Звезда – Скопје	525.000
11. МЗ Тито – Скопје	463.000
12. Саса Македонска Каменица	519.000
13. АД Искра – Куманово	1.459.000
14. ОП Биљана – Прилеп	625.000
15. ОП Декон – Гостивар	10.000
16. ТК Македонка – Штип	1.558.000
17. АД ОХИС – Скопје	1.662.000
18. АД Тетекс – Тетово	1.987.000
19. АД Стружанка – Струга	325.000
20. АД БИМ – Свети Николе	358.000
Вкупно:	125.000.000

Член 4

Претпријатијата од член 3 на оваа одлука, доколку за наведениот износ добијат надомест од Комисијата за

компензации на Обединетите нации со седиште во Женева – Швајцарија должни се добените средства ра споредени со оваа одлука веднаш да ги вратат во Буџетот на Република Македонија во денарска противвредност

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23 1324/1
8 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Бранко Црвенковски с р

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2984/96 на регистарска влошка бр 1 31923-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Трговското производно претпријатие „БРУНО“ д о увоз-извоз ул „Методија Стефаноски бр 4 Кичево

Се брише Бруно Цветаноски директор без ограничување
Се запишува Везна Цветаноска директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2984/96 (3581)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2204/96 на регистарска влошка бр 1 32059-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство трговија и услуги на големо и мало БФНИ“ д о експорт импорт ул „Есперанто бр 62 Куманово

Се брише Елми Редепи директор а се запишува во внатрешен и надворешен промет Арбен Редепи директор
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2204/96 (3582)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 4243/96 на регистарска влошка бр 1-66449-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето со приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието „ЕУРО ИНВЕСТ М д о експорт-импорт с Групчин Тетово

Претпријатието е основано со Акт за основање бр 01-01 од 22.02.1996 год а основач е Шерифи Муафет

Дејности 011314 011315 011390 011941 011949 012001 012002 012142 012201 012202 012321 012322 013021 050100 050201 050202 050209 050301 050302 060501 060502 060503 070111 070112 070113 070114 070121 070122 070123 070124 070125 070126 070128 070129 070131 070132 070140 070150 070211 070212 070213 070214 070219 070221 070222 070223 070224 070225 070226 070227 070229 070230 070240 070250 070260 080119 080121 080122 080129 080190 080201 080202 090110 090121 090140 090150 090171 110109 110303 110309 110401 110402 110403 110404 110903 110909 пренос на некретнива откуп на сива кожа сточарски и земјоделски производи зелчук овошје добиток свињн јагниња живина волна јајца шумски плодови лековити билки печурки полжави украсни птици желки водоземци семјна трупци фиданки цвеќиња стара хартија индустриски отпадоци и др 070310 070320 застапување странски фирми и реек спорт посредување во надворешно-трговскиот промет комисиони работи консигнациони работи услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници меѓународна шпедитија услуги на меѓународна шпедитија туристички услуги со странство меѓународни сообраќајно-агенциски работи угостителски и туристички услуги слободни царински провајници – фришоши

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Шерифи Муафет директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 4243/96 (3583)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 166/96 на регистарска влошка бр 1 27039-0-0-0 го запиша во судскиот регистар застапувањето на основач и промена на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало МАЛИНА“ д о увоз-извоз с Инџаково Скопје

Во претпријатието пристапува основачот Седди Јагода од с Инџаково Скопје

Од должноста директор на претпријатието и овластено лице за застапување во надворешно-трговското работење се разрешува Митат Сејдиковски а се именува Седди Јагода

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 166/96 (3584)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2511/96 на регистарска влошка бр 1 53182-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство услуги и трговија ДИМКОМЕРЦ д о експорт-импорт ул Борчија бр 5 Валаандово

Се брише Ташка Димова а се запишува во внатрешен и надворешен промет Димов Глигор

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2511/96 (3585)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2513/96 на регистарска влошка бр 1-65182-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Производно услужното трговско претпријатие МАЛО п о извоз увоз, Валаандово

Се брише досегашниот застапник Василев Никола директор без ограничување се запишува нов застапник Снежана Василева директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2513/96 (3586)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2514/96 на регистарска влошка бр 1-60081-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство услуги и трговија МЕРКУР ТРЕЈД ТЛ д о експорт импорт ул Пионерска бр 21 Валаандово

Се брише досегашниот застапник Лазаров Трајко директор без ограничување се запишува нов застапник Аница Угарчева директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2581/96 (3587)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2515/96 на регистарска влошка бр 1-64838-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство услуги и трговија „НАР“ д о експорт импорт с Чалџки Валаандово

Се брише Селманов Тургут а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Селманова Зејнеп

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2515/96 (3588)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2516/96 на регистарска влошка бр 1-44882-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство услуги и трговија „ЕСНАФ“ д о експорт импорт с Калково Валаандово

Се брише Ибраим Алиев а се запишува во внатрешен и надворешен промет Атице Алиева

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2516/96 (3589)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 4561/96 на регистарска влошка бр 1-66517-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство трговија на големо и мало и услуги „СИНКО“ д о експорт-импорт ул „Маршал Тито бр 6/2 17 Скопје

Основач на претпријатието е Аврамовиќ Петар

Дејности 01194 011941 011949 011990 01220 012201 01231 012310 01232 012321 012322 012323 01242 012421 012429 013500 03000 03003 06050 060501 060502 060503 07011 070111 070112 070113 070114 07012 070121 070122 070123 070124 070125 070126 070127 070128 070129 07013 070132 070140 070150 07021 070212 070213 070214 070219 07022 070221 070222 070223 070224 070225 070226 070229 070230 070240 070250 070260 0703 070310, 070320 080111 080112 080114 080119 080121 080122 080190 080201 080202 090121 090140 090181 090183 090202 090209 100351 100399 110301 110302 110303 110309 110404 110909 120311 120321 120322 130233

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства – целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Аврамовиќ Петар – директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 4561/96 (3467)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 3094/96 на регистарска влошка бр 1 20755-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице за застапување на Претпријатието за производство трговија и услуги „ДУМАКО“ д о експорт-импорт ул 11-ти Октомври бр 24/5 Скопје

Дивна Стевческа истапи од основач на претпријатието а основачкиот влог го отстапи на ново-пристапениот основач Горѓи Стевчески од Тетово

Се брише досегашниот директор Дивна Стевческа

Се запишува Зоран Лендроски

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 3094/96 (3468)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3441/96 на регистарска влошка бр. 1-9625-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, туризам, угостителство и услуги „ТЕДИКО“ д.о. увоз-извоз, ул. „Титоградска“ бр. 30, Т. Велес.

ППТГУУ „ТЕДИКО“ д.о. увоз-извоз, ул. „Титоградска“ бр. 30, Т. Велес изврши промена на лицето овластено за застапување:

Се брише досегашниот директор Тепев Димче.

Се запишува Тепев Илија, како во внатрешниот трговски промет така и во надворешно-трговското работење, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3441/96. (3469)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3523/96 на регистарска влошка бр. 1-22013-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет, посредување и застапување „Ф И А“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 40, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Алија Зенку, директор без ограничување, се запишува нов застапник Реџебија Беџул, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3523/96. (3470)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2879/96 на регистарска влошка бр. 1-15977-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и транспорт „ДЕН ФИЛ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Анкарска“ бр. 2, Скопје.

Се брише: Ташковска Љубка, директор без ограничување.

Се запишува: Ташковски Деан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2879/96. (3471)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3862/96 на регистарска влошка бр. 1-19230-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „ГОГО КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 233-б, Скопје.

Се брише Николиќ Горан, се запишува Гордана Бозаровска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3862/96. (3472)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1546/96 на регистарска влошка бр. 1-29125-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија, угостителство и туризам „СТЕНА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Васил Драгомански“ бр. 18, Куманово.

Се брише: Стојковска Надица, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Стојковски Славе, застапник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1546/96. (3473)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2752/96 на регистарска влошка бр. 1-4814-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ЛИТЕКС“ д.о. ул. „Боро Тодоровиќ“ бр. 91, Скопје.

Се брише Лилјана Петрушевска, се запишува Стојан Петрушевски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2752/96. (3474)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3897/96 на регистарска влошка бр. 1-47263-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седмичното и лицето овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ИВАНЕЛ“ д.о. експорт-импорт, ул. „Ацо Ацилов“ бр. 42, Неготино.

Се менува деловното седиште на претпријатието од ул. „Ацо Ацилов“ бр. 42, Неготино на улица „Даме Груев“ бр. 20, Неготино.

Истапува досегашниот основач на претпријатието Манушев Ангел од Неготино, како основач пристапува Елизабета Манушева од Неготино.

Се брише досегашното лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет Манушев Ангел, директор без ограничување.

Како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се запишува Елизабета Манушева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3897/96. (3460)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3517/96 на регистарска влошка бр. 1-66414-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Радио-телевизијата и новинско издавачкото претпријатие „КАНАЛ-ФЕСТА“ д.о. увоз-извоз, ул. „Киро Антевски“ бр. 15, Куманово.

Претпријатието е основано со Одлука за основање од 30.01.1996 год. а основач е Неџати Аќифи од Куманово.

Дејности: 070123, 070128, 070129, 070132, 070140, 070223, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 120311, 120312, 120341, 120350, 120362, 110909, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигна-

циона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, Р. Србија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Неџати Аќифи, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3517/96. (3461)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3551/96 на регистарска влошка бр. 1-19888-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и зголемување на основачки влог на Претпријатието за професионално оспособување и вработување на инвалидни лица „ГЛОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о. увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, Тетово.

Пристапува основачот Дамир Бајук.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3551/96. (3462)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3047/96 на регистарска влошка бр. 1-66425-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за меѓународна трговија и консалтинг „АСИА-КОН“ д.о.о. ул. „Пролет“ бр. 31-а, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070131, 080201, 080202, 110404, 110109, 070227, 110309, 110909, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, комисион и продажба, продажба на стоки од консигнациони складишта, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3047/96. (3463)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2461/96 на регистарска влошка бр. 1-45935-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „МБ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Борис Кидрич“ бр. 64, Гостивар.

Се брише досегашниот застапник: Страхиња Римчевиќ, в.д. директор без ограничување.

Се запишува новиот застапник: Предраг Тримчевиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2461/96. (3464)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2062/96 на регистарска влошка бр. 1-61667-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие „СИТОМАК“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Колџ Цветков“ бр. 113, Титов Велес.

Се брише: Настов Илија, директор без ограничување.

Се запишува: Петрушевска Елизабета, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2062/96. (3465)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3939/96 на регистарска влошка бр. 1-15392-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Услужното трговско претпријатие „ФЛАЈ ЕКСПОРТ“ д.о. увоз-извоз, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 6-1/24, Кавадарци.

Се проширува внатрешниот промет со следните дејности: 011311, 011319, 011390, 011291.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3939/96. (3466)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3759/96 на регистарска влошка бр. 1-63550-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за промет и услуги „АНИМО“ д.о.о., ул. „7-ми Ноември“ б.б. Гевгелија.

Се брише Илков Зоран, директор без ограничување, а се запишува Ристова Верица, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3759/96. (3299)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3900/96 на регистарска влошка бр. 1-66466-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежно, трговско и служно претпријатие „ЖЕЛИОДОР“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Васко Караџевиќ“ бр. 38/15, Скопје.

Дејности: 011920, 011990, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013073, 013020, 013400, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 030003, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080119, 080129, 080190, 080201, 090121, 090171, 090179, 090189, 090201, 090209, 100101, 100200, 110109, 110301, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110405,

110406, 110500, 110611, 110909, 060503, 013500, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска тарифа, посредување и застапување на странски правни и физички лица, заеднички вложени странски капитал, компензациони работи, консигнациона продажба, комисиона продажба, угостителски и туристички услуги, привр. увоз и извоз на стоки, продажба на стоки во слободни царински продавници, малограничен промет со соседните земји, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сите свои средства, целосно одговорност.

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет го застапува и претставува Петаноска Николина, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3900/96. (3300)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3607/96 на регистарска влошка бр. 1-35607-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производното, услужно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „КЛАУС“ д.о. Скопје, с. Марино, ул. „503“ бр. 26.

Истапуваат основачите Ванчо Павловски и Мирослав Крстевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3607/96. (3301)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1794/96 на регистарска влошка бр. 1-11880-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач и лице за застапување на Трговското услужно превозничко претпријатие „ИГО-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 47/4-4.

Називот на претпријатието се менува и во илмина ќе гласи: Трговско услужно превозничко претпријатие „ЕУРО МАГНАТ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 47/4-4.

Од претпријатието истапува основачот Крсте Јосифовски од Скопје на 29.12.1995 г.

Се брише досегашниот застапник Крсте Јосифовски, директор, а се запишува нов застапник Игор Јосифовски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1794/96. (3302)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2298/96 на регистарска влошка бр. 1-38071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „СИЛВИ“ д.о. с. Теарце, Тетово.

Се брише Каљина Стељевска.

Се запишува: Марчевска Виолета како нов директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2298/96. (3343)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3169/96 на регистарска влошка бр. 1-63557-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија „МАК-ИНФОРМ“, д.о.о. експорт-импорт, ул. „Волгоградска“ бр. 2-3/10, Скопје.

Се брише Тони Гичевски, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Анета Стојник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3169/96. (3344)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2184/96 на регистарска влошка бр. 1-35821-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за инженеринг, проектирање, трговија и услуги „АРБИЛД-П“ КОМПАНИ д.о.о. експорт-импорт, ул. „15“ бр. 42, н. Јурумлери, Скопје.

Се брише: Бобика Поцевска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Лиле Томашевска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2184/96. (3345)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2572/96 на регистарска влошка бр. 1-28416-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ВИС КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Стојанов Арсов“ бр. 16, Куманово.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следните дејности: 013041, 013042, 013050, 013200, 020140, 020202, 080121, 080122, 080129, 090150, 090209, 110301, 110903.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2572/96. (3346)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3355/96 на регистарска влошка бр. 1-55664-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Акционерското друштво во мешовита сопственост за трговија со возила и делови „МАК АУ-ТО“ со потполна одговорност ул. „11 Октомври“ бр. 89, Куманово.

Се брише досегашниот застапник Станковиќ, директор без ограничување, се запишува нов застапник Никола Лазов, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3355/96. (3347)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3434/96 на регистарска влошка бр. 1-66464-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето на Трговското приватно претпријатие „АЛИ-ШЕВЦИ КОМПАНИ“ д.о.о. Ајдучка чешма бр. 115, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање 01-01 од 25.01.1996 год., а основач е Михајловски Станко од Ајдучка чешма бр. 115, Куманово.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, 050302, 060501, 060502, 110404.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара со целиот свој имот.

Михајловски Станко е директор без ограничување како и овластен застапник во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3434/96. (3348)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1202/96 на регистарска влошка бр. 1-250-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на општественото претпријатие „МАКЕДОНИ-ЈАПРОЕКТ“ Акционерско друштво за проектирање, инженеринг и трговија п.о. ул. „27 Март“ бр. 5, Скопје.

Друштвото е настанато со трансформација на ОП „Македонија-проект“ во Акционерско друштво со одлука бр. 02-241 од 13.03.1995 год.

Дејности: 11040, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 100101, 100200, 110611, 110620, 110909, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080114, 080119, 08012, 080121, 080129, 080190, 08020, 080201, 080202, 11030, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство, изработка на просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и детални проекти и инвестиционо-техничка документација, организација на изградба на комплетни објекти (инженеринг), стручно-технички надзор над изградба на инвестициони објекти во странство.

Внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Томислав Писевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1202/96. (3349)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3569/96 на регистарска влошка бр. 1-63834-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „МНА УНИВЕРЗАЛ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Кочо Рацин“ бр. 1, Богданци.

Се брише Марков Ацо, се запишува Марков Зоран, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3569/96 (3350)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3695/96 на регистарска влошка бр. 1-63892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „АЛФА-ГРАФУС“ д.о.о. експорт-импорт, с. Врпачиште, Гостивар.

Се брише Шакири Сулејман, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Бајрам Абдурузел, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3695/96 (3351)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1097/96 на регистарска влошка бр. 1-35866-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице и проширување на дејноста на Претпријатието за трговија и превоз „ЛОК“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Светиниколска“ бр. 1, Скопје.

Се разрешува и се брише директор со неограничени овластувања, Поцевски Владимир, а се именува и се запишува: Поцевска Лорета, директор со неограничени овластувања.

Претпријатието во надворешен трговски промет: меѓународен превоз на патници и стоки во друштво сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СР Југославија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1097/96. (3317)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1347/96 на регистарска влошка бр. 1-3033-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИНТРА-С“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Партизански одред“ бр. 68, барака 6.

Се брише Санти Саит, а се запишува Саити Џемали, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1347/96. (3318)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4416/96 на регистарска влошка бр. 1-66006-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за увоз-извоз „НЕОН ЕКСПРЕС“ д.о.о. Скопје, ул. „Железничка“ бр. 31.

Во надворешен трговски промет се прошируваат следните дејности: меѓународен транспорт на патници, меѓународен транспорт на

стоки, меѓународна шпедиција, посредување во надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4416/96. (3319)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4476/96 на регистарска влошка бр. 1-66506-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ВАСА КОМЕРЦ 96“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Шуто Орнзари“ бр. 128-а, Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 012820, 013099, 013121, 013122, 013400, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 090121, 090150, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цемаил Садри, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4476/96. (3320)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3854/96 на регистарска влошка бр. 1-66494-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „АВЕЛА-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Пекљане“ бр. 15.

Основач: Велика Ангелоска од Скопје, ул. „Пекљане“ бр. 15, со лична карта рег. бр. 1129750 и матичен бр. 1509955455049.

Дејности: 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070129, 070140, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 110309, 050301, 050302, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 110909, 090209, 011314, 011315, 011320, 011390, 012611, 012612, 012613, 012614, 012622, 012623, 070310, 070320.

Работоводен орган на претпријатието е Велика Ангелоска со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3854/96. (3321)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3251/96 на регистарска влошка бр. 1-26517-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешниот промет на Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „АБИ-КОМ“ д.о.о. Скопје, ул. „12“ бр. 6, Сингелиќ, Скопје.

Дејности: 020110, 020121, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 070131, 070140, 070150, 070227, 070240, 080129, 080190, 110301, 110304.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3251/96. (3322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2762/96 на регистарска влошка бр. 1-54810-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие „ИНОМАРТ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Мара Междурачка“ бр. 17-б, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Бранислав Николиќ, директор без ограничување, а се запишува новиот застапник Савески Зоран, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2762/96. (3323)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2149/96 на регистарска влошка бр. 1-30605-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство и туризам, увоз-извоз д.о.о. „ВАЈМ“ Гевгелија, ул. „Илиденска“ бр. 7-а, Гевгелија.

Се брише досегашниот директор Мурцева Марика, директор без ограничување.

Се запишува Мурцев Јован, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2149/96. (3324)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3041/96 на регистарска влошка бр. 1-25797-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ТРОТРЕЈД“ експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-30.

Се разрешува од функција директор на претпријатието, Рајковиќ Зоран, овластено лице со неограничена одговорност, а се именува директор, застапник на претпријатието Душко Костески, овластено лице со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3041/96. (3325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2043/96 на регистарска влошка бр. 1-7421-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието „ИЛИР-КОМЕРЦ“ експорт-импорт увоз-извоз, илжњериинг со ц.о. Тетово, „Маршал Тито“ бр. 84.

Се брише досегашниот застапник Идризи Џељал, директор без ограничување, се запишува нов застапник Ислами Абуш, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2043/96. (3326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3817/96 на регистарска влошка бр. 1-66492-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство „КАВАС КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Митко Михајловски“ бр. 10, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011949, 013200, 090201, 013030, 013042, 013050, 013060, 013071, 013080, 013090, 013111, 013112, 020110, 011010, 011920, 012611, 110309, 110909, 070310, 070320, реекспорт, застапување, посредување, малограничен промет со Р. Грција, Бугарија, Албанија и Р. Југославија, претпријатието во правниот промет спрема трети лица одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-трговско работење е Кети Хаџи-Василева, директор.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3817/96. (3327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1192/96 на регистарска влошка бр. 1-66442-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на правото за вршење на работи во надворешниот трговски промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „М-М96“ увоз-извоз, ц.о. Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 25.

Основач: Муса Милами од Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 25.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 013021, 013022, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 090121, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Муса Милами, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1192/96. (3328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3252/96 на регистарска влошка бр. 1-41876-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и угостителство и услуги на големо и мало „АЛДАМА“ експорт-импорт ц.о., ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Крива Паланка.

Се разрешува досегашниот директор на претпријатието Еман Ристовски, овластен застапник во надворешниот трговски промет, целосно и неограничено, а се именува лицето Дејановски Љупчо, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3252/96. (3329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3201/96 на регистарска влошка бр. 1-64161-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „ОРБИС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ 2/2-9.

Се брише Данчевски Орце, а се запишува Данчевски Димитрија, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3201/96. (3330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3895/96 на регистарска влошка бр. 1-66485-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - Специјалистичка ординација по невропсихијатрија „ПРОФ. Д-Р Ј. ЈОВЕВ“ ц.о. ул. „Ениџе Вардарска“ бр. 4, Скопје.

Здравствената организација е основана со акт за основање од 01.02.1996 год., а основач е Јордан Јовев од Скопје.

Дејности: 130111, 130120, 130159.

Здравствената организација во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица здравствената организација целосно одговара.

Лице овластено за застапување е Веселинка Измирлиева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3895/96. (3434)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14175/96, на регистарска влошка бр. 1-66398-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕНИКО“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ бр. 45/25, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090150, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 060502, 060503, изготвување текстови и припрема за печатење на компјутер, изготвување на софтвер и хардвер, одржување на компјутерски системи, реекспорт, застапување странски физички и правни лица, продажба на стока од консигнационен склад.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Елена Костовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14175/96. (3439)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3202/96 на регистарска влошка бр. 1-50490-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „БОГО-КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Фрањо Клуз“ бр. 26/1.

Се брише Борис Трафуновски, а се запишува Ефремова Оливера, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3202/96. (3331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3837/96 на регистарска влошка бр. 1-42098-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало „ФОРА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Манапо“ бр. 6.

Од претпријатието истапува основачот Весна Стојчевска од Скопје на 28.01.1996 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3837/96. (3332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3039/96 на регистарска влошка бр. 1-26664-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за застапување, услуги и трговија на големо и мало „ВИТАЛИС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „189“ бр. 3/10.

Се брише Зафировска Снежана, а се запишува Иван Стојев како нов директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3039/96. (3333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3376/96 на регистарска влошка бр. 1-55692-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало со увоз-извоз, угостителство и туризам „БРАЗИЛ ПРОМ“ д.о.о. Скопје, ул. „Горги Димитров, деловен центар ДЦ 2, ламела 1/1.

Се брише Крстевски Бранко, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Свртан Љубица, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3376/96. (3334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1921/96 на регистарска влошка бр. 1-8176-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и зголемување основниот влог и проширување на дејност на Трговското претпријатие „МТЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Борчија“ бр. 6.

Во претпријатието пристапува основачот Стојкоска Снежана од Скопје на ден 25.12.1995 год.

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 060401, 060402, 070150, 070227, 070240, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 110109, 110303.

Се проширува дејност во надворешен промет со: застапување и посредување, комисиона и консигнациона продажба, услуги на меѓународниот транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, аеродромски услуги, туристички услуги, угостителски услуги, посредување и застапување во прометот со стока и патници, агенциски услуги во транспортот на стока и патници, сообраќајни услуги во меѓународниот туристички и угостителски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1921/96. (3335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 975/96 на регистарска влошка бр. 1-40286-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување и запишување на прокура на Производно, трговско претпријатие „МАГНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, „Благоја Страчков“ бр. 8.

Се брише досегашниот вл директор Леонидас Тоуроуноглоу со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Марковиќ Миле, вл директор со ограничување.

Вл директорот неможе без претходна согласност на основачите да заклучува правни работи ни да донесува одлуки за: набавка и продажба на основни средства, инвестициони вложувања, земање на кредити и превземање и подмирување на обврски према трети лица чија поединечна вредност преминува 10.000,00 денари, располагање со средствата на жиро сметката за износ преку 10.000,00 денари ќе се врши со заеднички потпис на вл директорот и прокураторот.

Леонидас Тоуроуноглоу, прокура се овластува на склучување на договори и за вршење правни работи и дејствија во врска со работењето на претпријатието, но не и за склучување на договори што се донесуваат на отуѓување на недвижни предмети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 975/96. (3336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3932/96 на регистарска влошка бр. 1-66457-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛАГУ“ д.о.о. експорт-импорт Кичево, с. Поповјани.

Основач: Хамзи Незири, Кичево, с. Поповјани.

Дејности: 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 013021, 013121, 013500, 020110, 020121, 020140, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070215, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, 080190, 110309, 110909.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во прометот со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Хамзи Незири, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3932/96. (3337)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решението Ст. бр. 777/94 и 108/95 се отвора постапка за присилно порамнување на должникот ДОО „Јавор – релноматеријали“ – Битола.

На доверителите чии побарувања се утврдени се предлага да им се исплатат побарувањата во намален износ од 70% со рок на отплата 2 (две) години со 6% камата годишно.

Се определува рочиште за присилното порамнување на 25.IV.1996 година во 13,00 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (769)

Со решението Ст. бр. 327/94, 443/95, 249/95 и 43/95 се отвора постапка за присилно порамнување на должникот ДОО „Јавор – агротекстил“ – Битола.

На доверителите чии побарувања се утврдени се предлага да им се исплатат побарувањата во намален износ од 70% со рок на отплата 2 (две) години со 6% камата годишно.

Се определува рочиште за присилно порамнување на 25.IV.1996 година во 12,00 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (770)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 424/95 од 31.I.1996 година, заклучена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство промет и услуги „Антонио 90“ – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (766)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 264/96 од 21.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското занатско претпријатие на големо и мало „Атом Комерц“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Инсец“ бр. 96 и број на жиро сметка 40100-601-308950.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.IV.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (752)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 316/96 од 1.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-

За ликвидационен управник е определен Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 16.V.1996 година во 11,30 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(765)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Решение бр. 12-1464 од 22.II.1990 година издадено на име Весна Јакимовска, Скопје. (1962)

Пасош бр. 80297 издаден од ОВР Струга на име Калиќи Меди с. Корошишта, Струга. (1798-а)

Пасош бр. 0049978 издаден од ОВР Демир Хисар на име Киро Дамевски с. Суводол, Д. Хисар. (1766-а)

Пасош бр. 0049979 издаден од ОВР Демир Хисар на Бориславка Дамевска, с. Суводол, Демир Хисар. (1767-а)

Пасош бр. 78353 издаден од ОВР Струга на име Лога Шпејтим с. Ливада, Струга. (1769-а)

Пасош бр. 0048935 на име Рајчановска Васа с. Сопотско, Ресен. (1770-а)

Лична карта на име Реџепа Перије, с. Долна Бела Црква, Ресен. (1771-а)

Пасош бр. 0074500 на име Асани Екуран с. Делогожда, Струга. (1772-а)

Пасош бр. 0493311 издаден од УВР Куманово на име Сашо Јовановски ул. „III МУБ“ бр. 67-с Куманово. (1936-а)

Пасош бр. 737779 на име Берзати Локман, с. Јеловјане, Тетово. (1973-а)

Пасош бр. 0127928/93 издаден од УВР Скопје на име Харун Јакупи с. Радуша, Скопје. (1937)

Пасош бр. 483672/94 издаден од УВР Скопје на име Миле Молеровиќ ул. „Иван Аговски“ бр. 9-IV/6, Скопје. (1938)

Пасош бр. 790431/95 издаден од ГУВР Скопје на име Ружди Реџепа Сарај ул. „М. Тито“ бр. 74, Скопје. (1939)

Пасош бр. 387305/94 издаден од ГУВР Скопје на име Речи Вељи ул. „Р. Бурџевски“ бр. 67, Скопје. (1940)

Пасош бр. 282284/94 издаден од УВР Скопје на име Есад Календер ул. „Лазо Москов“ бр. 4/4-3, Скопје. (1941)

Пасош бр. 840025/96 издаден од УВР Скопје на име Љубица Здравкова ул. „Хусеин Бајрам“ бр. 17, Скопје. (1942)

Пасош бр. 0196522 издаден од УВР Гостивар на име Салихи Керамедин с. Добридол, Гостивар. (1956)

Пасош бр. 0550629/95 издаден од ГУВР Скопје на име Стојановски Велимир ул. „Војдан Чернодрински“ бр. 84/3-9, Скопје. (1957)

Пасош бр. 838219/96 издаден од УВР Скопје на име Стојановска Јелена ул. „Војдан Чернодрински“ бр. 84/3-9, Скопје. (1958)

Пасош бр. 0005282/92 издаден од УВР Скопје на име Душко Балабурски ул. „Даме Груев“ бр. 7-II/5, Скопје. (1959)

Пасош бр. 0537171/95 издаден од УВР Скопје на име Сенад Дупљак ул. „391“ бр. 22, Скопје. (1960)

Пасош бр. 158929/94 издаден од УВР Скопје на име Селими Арсенијат с. Бојане, Скопје. (1961)

Чековна картичка бр. 864/01 и чекови бр. 92530 и од бр. 92525 до 92528 и од бр. 159853 до 159862 издадени од Македонска банка на име Трајковска Билјана ул. „11 Октомври“ 76, Куманово. (1761-а)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), Претпријатието во општествена сопственост „Пелагонија-комерц“ – Битола објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. АД „Пелагонијакомерц“ – Битола ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на Претпријатието во општествена сопственост „Пелагонијакомерц“ – Битола е на улица „Железничка“ 66 во Битола.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на улица „Илинден“ 66 и АД „Пелагонијакомерц“ – Битола, ул. „Железничка“ 66 Битола.

АД „Пелагонијакомерц“ – Битола

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ФЕНИКС“ – Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди – Скопје

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Пролетерска“ 66 во време од 8 до 14 часот.

СОДРЖИНА

336. Уредба за јавни нарачки	533
337. Одлука за височината на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на производите и вршење на дејствија во постапката	537
338. Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија	541
339. Одлука за распоредување на средствата од Буџетот на Република Македонија за 1996 година за обврските по основ на неплатени девизни побарувања на претпријатијата од странство	541